

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ



ул. Орце Николов бр. 138, Скопје, пошт. фах 38, телефон: 3226-072

I

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВА НА ОГЛАС БР.06/2012

во хартиена форма која завршува со е-аукција

**За Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на
моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници
од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво**

Скопје декември 2012

Содржина на тендерска документација

1.Инструкции за понудувачот

2.Изјави

3.Образец на понуда

4.Техничка спецификација

I Листа 1-Осигурување на имот и опрема од пожар и други опасности,провална кражба,разбојништво со прилог преглед 1,преглед 2 и преглед 3

II Листа 2-Осигурување на моторни возила,автоодговорност и каско осигурување

III Листа 3 –Осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско Друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

IV Преглед на осигурување за 2012-Збирен

5.Задолжителни одредби на Договор за Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

6.Образец на Изјава за исполнување на критериуми за утврдување на способност

7.Образец на Изјава за сериозност на понуда

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со адреса на ул. „Орце Николов“ бр. 138 Скопје, телефон за контакт 3226-072 факс 3213-206, електронска адреса aneta.todorovska@addelpro.mk, лице за контакт Анета Тодоровска

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

Количини: Набавка на услуга–

-Осигурување на имот и опрема на ниво на Акционерско друштво согласно спецификација.

-Осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво согласно месечен список

-Каско осигурување на моторни возила , автоодговорност на ниво на Акционерско друштво согласно спецификација.

Подетален опис на предметот на набавката:

Листа 1-Осигурување на имот и опрема од пожар и други опасности провална кражба и разбојништво

Листа 2-Осигурување на моторни возила ,автоодговорност и каско осигурување

Листа 3-Осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

Осигурувањето ќе биде од основни ризици:

-пожар и некои други опасности,

-кршење и некои други опасности,-провална кражба и разбојништво

-осигурување на моторни возила ,автоодговорност , каско осигурување

-Предмет на осигурување ќе бидат и средствата и друга опрема кои ќе бидат набавени после склучување на Договорот за осигурување со најповолниот Понудувач и спаѓаат во групата на осигурени средства.Овие средства ќе се сметаат автоматски осигурени од моментот на преоѓањето на ризикот на Осигуреникот ,

-Предметните количини (вредности) на осигурување во текот на траење на договорот за јавна набавка може да се менуваат ,по барање на Осигуреникот без да се менуват износите на поединечни премии.

-За опрема чија спецификација не постоела во тендерската документација а е набавена дополнително ќе се применуваат премии според соодветната категоризација на опрема/средства и постигнатите износи на премии од постапката на јавна набавка.

-Предмет на осигурување ќе престанат да бидат деловни простори кои во текот на осигурителниот период по разни основи ќе бидат оттуѓени, бришани или на друг начин престанат да бидат евидентирани како имот на Друштвото.

Аналогно , Предмет на осигурување ќе станат деловни простори кои во текот на осигурителниот период ќе бидат преземени по било кој основ со премии согласно тендерската документација и прифатената понуда.

Осигурување од основни ризици ќе биде направено на :

-Осигурување на деловни простори од опасности од пожар и некои други опасности

-Осигурување на опрема и машини (вкупната електро и машинска опрема, инсталации и апарати) од опасности од пожар и некои други опасности

-Осигурување на сите моторни возила од авто одговорност за штети причинети на трети лица и Каско осигурување на едно моторно возило и лица од последица на несреќен случај-возач и патници (за смрт 500,000,00 за инвалидитет 1,000,000,00 денари)

Се осигуруваат сите моторни возила од авто одговорност за штети причинети на трети лица според Законот за задолжително осигурување и единствената тарифа за осигурување од автоодговорност.

-Понудените цени за задолжително осигурување може да се менуваат согласно соодветните акти на нивната висина донесени од Република Македонија

- полно каско осигурување на едно моторно возило со вклучен ризик од кражба ,противправно одземање на возило и разбојништво(за сите возила)и осигурувањена лица од последица на несреќен случај-возач и патници (за смрт 500,000,00 за инвалидитет 1,000,000,00 денари) за територија на Република Македонија.

-Осигурителна сума за смрт од несреќен случај-400.000,00 денари,

-за траен инвалидитет 800.000,00 денари, за дневен надомест 300,00 денари,за смрт од болест 200.000,00 денари,за трошоци за лекување 70.000,00.

-Понудувачите треба да понудат премија на осигурување само од ризикот кој се бара за таа соодветна листа и за сите ставки опфатени во листата искажани во денари.

2.2. Предметот на договорот е неделив.

3. Начин и рок на извршување на услугата

Начинот и рокот на извршување на услугата се детално дадени во Задолжителните одредби на Договорот за Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

[

6. Рок и Начин на плаќање на премија

Рокот и начинот на плаќање на премијата се дадени во член 9 од Задолжителните одредби на Договорот Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

-рок за пријава на штета-во рок кој не може да биде подолг од 48 часа за првична пријава од овластено лице (како првична пријава се смета усмена, телефонска, електронска или писмена пријава)
-Договарачот на осигурувањето е должен да именува лица кои ќе вршат пријава на штети.

7. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

7.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

7.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, односно регистрирана дејност соодветна на точката од барањето за која се однесува понудата.

7.3. Економска и финансиска состојба

Критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на понудувачот се:

- Извештаи за биланси на состојба и успех заверени од надлежен орган од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка за последните три години (согласно член 150 од ЗЈН)

Минимален вкупен приход во последната година не помалку од **250.000.000,00** денари на годишно ниво од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка

7.4. Техничка или професионална способност

Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:

- Изјава на економскиот оператор за просечен број на вработени и бројот на раководен кадар во последните две години.
- Изјава за расположиви филијали со локации низ територијата на Република Македонија
- Потврда за реосигурителна компанија
- Лиценца за овластување од Агенција за супервизија на осигурување

7.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

8. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

8.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 8.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Согласно со член **102, став 4 од Законот за јавните набавки**, понудувачот не треба со својата понуда да ги достави горенаведените документи предвидени со законот како доказ за личната состојба. Наместо тоа, понудувачот поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

8.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност (ДРД образец) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.3. За докажување на економската и финансиската состојба:

- Извештаи за биланси на состојба и успех заверени од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба
- Минимален вкупен приход во последната година не помалку од **250.000.000,00** денари на годишно ниво од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка

8.4. За докажување на техничката или професионалната способност:

Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:

- Изјава на економскиот оператор за просечен број на вработени и бројот на раководен кадар во последните две години.
- Изјава за расположиви филијали со локации низ територијата на Република Македонија
- Потврда за реосигурителна компанија
- Лиценца за овластување од Агенција за супервизија на осигурување

9. Изготвување и поднесување на понудите

9.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака

„оригинал“ и _____ копии кои ги означува со ознака „копија“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од страна на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

9.2. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

9.3. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба
- Изјава за сериозност на понудата
- Изјава за Банкарска гаранција
- Документ за регистрирана дејност

9.4. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

9.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус

период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

9.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

9.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

10. Краен рок и место за поднесување на понудите

10.1. Краен рок за поднесување на понудите е **24.12.2012** година во 12:00 часот.

10.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „Орце Николов“ бр. 138 Скопје, барака 6.

11. Јавно отворање и евалуација на понудите

11.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден **24.12.2012** година во 12:00 часот на следнава локација:

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „Орце Николов“ бр. 138 Скопје, барака 6, сала за состаноци.

11.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

11.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

12. Критериум за доделување на договорот

12.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е економски најповолна понуда. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор чија понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.

12.2 Како елементи на критериумот економски најповолна понуда се земаат следниве:

цена 80 бода

Рок на исплата на оштетно побарување од датумот на доставување на комплетната документација 20 бода

12.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

13. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

13.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

13.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

13.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со

пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

13.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција се првично поднесените цени на секој од квалификуваните понудувачи.

Пред закажување на електронската аукција која се спроведува во постапка во која како критериум е избран економски најповолна понуда, комисијата прави целосна евалуација на првично поднесените понуди, при што доделува бодови за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда. Врз основа на спроведената евалуација и доделените бодови се формира почетна ранг листа на квалификувани кандидати.

На електронска аукција, понудувачите може да ги намалуваат своите првично поднесени цени и на тој начин да ги зголемат првично добиените бодови за елементот цена, додека бодовите доделени за останатите елементи остануваат непроменети како за времетраењето на е-аукцијата, така и по нејзиното завршување.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН. Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на квалификуваниот понудувач, односно неговата првично поднесена цена; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени). / , доделените бодови за секој елемент, како и почетниот тековен ранг на понудувачот направен врз основа на вкупниот број бодови доделени за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.

Минималната разлика во процесот на негативно наддавање е 5% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Максималната разлика во процесот на негативно наддавање е 10% од

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

почетната цена која е предмет на наддавање.

Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од **30**(триесет) минути со можност да се изврши автоматско продолжување на времето на негативно наддавање за дополнителни **3 минути**, доколку во последните три минути од аукцијата се достават нови намалени цени.

14. Доделување на договорот за јавна набавка

14.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.

14.2 Доколку две или повеќе понуди имаат ист број на вкупни бодови, за најповолна ќе биде избрана онаа понуда која прва ги постигнала најголемиот број на бодови.

14.3 Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од постапката, односно да не се исполнети условите за одржување на електронската аукција, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на единствениот економски оператор кој поднел прифатлива понуда или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понереални од реалните на пазарот.

14.5 Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понераеални од реалните на пазарот.

14.6 По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата). / По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, избраниот понудувач ќе има обврска да го распредели намалениот износ на вкупната цена во споредба со првично понудената вкупна цена во рамки на ставките кои се составен дел на предметот на набавка.

15. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

15.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

15.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

Гаранција за квалитетно извршување на договорот

Исполнувањето на Договорот се гарантира со доставување на банкарска гаранција од страна на носителот на Набавката.

Банкарската гаранција треба да биде издадена од банка.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување ќе биде во валутата на која гласи Договорот.

Гаранцијата од точка се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Избраниот најповолен понудувач е должен веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на склучување на Договорот да достави банкарска гаранција за целосно, квалитетно, совесно и навремено извршување на Договорот во висина од 10% од вкупната вредност на договорот .

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста.

7.5.7 Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот за јавна набавка согласно договореното, договорниот орган писмено ќе го извести носителот на набавката дека ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.

7.5.8 Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

7.5.9 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

16. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

17. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

17.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

17.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

Образец на понуда

Врз основа на огласот број **06/2012** објавен од страна на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за доделување на договор за јавна набавка **Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

Име на понудувачот: _____

Контакт информации

Адреса: _____

Телефон _____

Факс: _____

Е-пошта _____

Лице за контакт _____

Одговорно лице _____

Даночен број _____

ЕМБС _____

Жиро сметка _____

Дел II – Финансиска понуда

III.3. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за:

Листа 1 Осигурување на имот и опрема од пожар и други опасности
провална кражба и разбојништво

Листа 2-Осигурување на моторни возила ,автоодговорност и каско
осигурување

Листа 3-Осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на
ниво на Акционерско друштво вклучувајќи ги сите трошоци и попусти во
денари без ДДВ, изнесува:

[со бројки и букви во денари]

Вкупниот износ на ДДВ изнесува:

[со бројки и букви во денари]

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите
трошоци и попусти, со ДДВ, изнесува:

[со бројки и букви во денари]

**Рок на исплата на оштетно побарување од датумот на доставување
на комплетната документација _____**

Збирниот Преглед за осигурување кој е составен дел на
спецификацијата потребно е да се пополни.

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите
предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

ИЗЈАВА

(за гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 10%)

Изјавуваме дека доколку ни биде доделен договор за јавна набавка по огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.06-2012 за **Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво** во рок од 5 дена од денот на склучување на Договорот ќе доставиме **банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 10%** од вкупната вредноста на договорот со важност до целосно реализирање на предметот на набавката.

Скопје, _____.____.2012 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот

[се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на _____ [се внесува предметот на договорот за јавна набавка] објавен од страна на _____ [се наведува називот на договорниот орган] со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а _____ во _____ својство на _____ овластено _____ лице на понудувачот _____

_____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)